

ДУХОВИТИ ПОУКИ

Говореше еден Старец: „Ако на свињите и на браќата им дадете с[□] што ќе посакаат, ќе имате добри свињи, а лоши браќа.,,


Еден друг пустиножител велеше дека Господ ни дал две уши и една уста за да зборуваме двојно помалку од она што го слушаме.

Рече еднаш еден пустиножител од монашката населба Келии: „Човекот пишува правила за другите, а исклучоци за себеси.,,

Говореше авва Јован: „Не н[□] храни она што го јадеме, туку она што го вариме во утробата. Не н[□] збогатува она што го работиме, туку она што ќе го заштедиме. Не н[□] осветува верата што ја исповедаме, туку онаа што ја живееме.,,



Му рече авва Висарион на еден од посетителите: „Колку свештеникот е помалку просветлен толку поништожен му изгледа мирјанинот.,, Кога за време на едно собрание се говореше за понизноста, великиот авва Антониј рече: „Кога ние се свиткуваме еден сантиметр, растеме десет.,,



ДВА КРАЈА НА ТВОЈАТА
 АЖИТЕРАКА
 ПЛОД
 ИСТИНАТА
 ТВОЈАТА
 РИШНА
 МЛАДОСТ
 ПОСРЕДСТВО
 ПОСРЕДСТВО

ПРЕМИН



Него, за да се исполниме со Бога, не мешајќи се во оваа љубов со Него Самиот. И - луѓето имаат потреба од времето, бидејќи светот и човештвото заедно напредуваат. Човекот го носи светот во себе. Светот станува тоа што станува самиот човек. Се исполнува со убавина, почнувајќи од духовниот став. Светот не е совршен, но не може да напредува во совршенството без човекот. Време е интервалот којшто трае од повикот којшто Бог го упатил на нашата љубов па до нашиот одговор на љубовта Божја. Тоа е времето на човековиот одговор.

„Господи Исусе Христe, сите овие години живеам во мрзеливост и негрижа

Дај ми време да се вратам при Тебе, и да одговорам на Твојата љубов. Покажи ја Твојата милост и љубов спрема мене, кој сум неплодна смоква!,,

Времето ни е дадено за да Му одговориме на Бога и на луѓето. Значи, ние се колебаеме: да одговориме или не, на Бога и на луѓето!? Честопати не одговараме на повикот на луѓето. Не Го гледаме веднаш или никогаш не Го гледаме Бога во луѓето. Нашето себелубие не спречува да одговориме веднаш на потребата од љубов кај другите. Јас чекам. Тој чека. Времето се продолжува. Ми станува здодевно.